


2 и 3 одделение деветолетка

Секоја од задачите со реден број од 1 до 8 се вреднува со 3 поени

1. Колку животинки има на цртежот?

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7



2. Која фигура треба да стои на белото поле?



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



3. Колку вкупно нозе имаат сите животни заедно?



(A) 5

(B) 10

(C) 12

(D) 14

(E) 20

4. Елена го запишала зборот КЕНГУРЧЕ два пати едно по друго. Колку пати ја запишала буквата Е?

(A) 1


(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 6

5. Лука ги лепи истите четири вида на стикери на лента. Кој е десетиот стикер кој го залепил Лука?



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



6. Во петок, Миле почнува да го бои зборот БАНАНА запишан на сидот. Секој ден бои по една буква. Кој ден ќе ја обои последната буква?

(A) Понеделник


(B) Вторник

(C) Среда

(D) Четврток

(E) Петок

7. Која од линиите на цртежот е најдолга?



(A) A


(B) B

(C) C

(D) D

(E) E

8. Никола стои на брегот на езерото. Која слика ја гледа Никола во езерото?




Секоја од задачите со реден број од 9 до 16 се вреднува со 4 поени

9. 13 деца играат криенка. Едно од нив ги бара останатите. Во еден момент 9 од децата се пронајдени. Уште колку од нив сеуште не се пронајдени?

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 9 (E) 22


10. Мајката ги простира испраните алишта на жицата во дворот. Таа сака да употреби што е можно помалку штипки. За три крпи потребни се 4 штипки. Колку штипки се потребни за 9 крпи?



- (A) 9 (B) 10 (C) 12 (D) 16 (E) 18

11. Бети ги собрала своите години и годините на сестра и. Како збир го добила бројот 10. Колкав ќе биде збирот на нивните години после една година?

- (A) 5 (B) 10 (C) 11 (D) 12 (E) 20




12. Часовникот го покажува времето во кое Стефан заминува од училиште. Часовите траат вкупно три часа. Во колку часот почнуваат часовите?

- (A) 1 (B) 2 (C) 5 (D) 11 (E) 12

13. Змејот има 3 глави. Штом нашиот јунак ќе му отсеке една глава, веднаш на змејот му растат три нови глави. Нашиот јунак му отсекол две глави на змејот. Колку глави има сега змејот?

- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8




14. На таблата за играње наредени се ѕвездички, детелинки, подароци и дрвца во правилен редослед како на сликата. Дарко истурил сок и некои од сликичките не се гледаат. Колку вкупно ѕвездички се наредени на таблата?

- (A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 9 (E) 20

15. Ева донела 12 колачиња, Ели 9, а Ирена не донела колачиња. Потоа си ги поделиле колачињата и секоја од нив добила подеднаков број колачиња. По колку колачиња добило секое девојче?

- (A) 3 (B) 7 (C) 8 (D) 9 (E) 12

16. Томе гледа во 7 свилени слики на сидот. На левата страна стои змеј, а на десната пеперутка. Кое животно е лево од тигарот и лавот, а десно од праската?




Секоја од задачите со реден број од 17 до 24 се вреднува со 5 поени

17. Мечето Вини купило 4 јаболки, а неговиот пријател магаренцето 6 крушки. Двајцата платиле подеднакво, а вкупно платиле 24 денари. Колку чини една крушка?

- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 10 (E) 12

18. Врпче скока по оградата, од колче на колче. За секој скок му е потребна 1 секунда. Скока 4 пати напред, па еднаш назад. Потоа повторно 4 пати напред и еднаш назад и т.н. За колку секунди ќе стаса од START до FINISH?



- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13 (E) 14

19. Баба и на Калина направила 11 колачиња. На 5 од колачињата има суво грозје, а на 7 оревчиња. На колку најмалку колачиња има и суво грозје и оревчиња?

- (A) 1 (B) 2 (C) 5 (D) 7 (E) 12

20. Диме, Јане и Бени имаат кесички со по 10 бонбони. Секое дете изело по едно бонбонче, а по едно му дале на Тони. Колку вкупно бонбончиња им останале на сите тројца заедно?



- (A) 8 (B) 10 (C) 24 (D) 27 (E) 30

21. Кој број стои на местото на цветот?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

$$3 = \bigcirc + \triangle$$





$$4 = \triangle + \triangle$$

$$5 = \triangle + \square$$

$$\otimes = \bigcirc + \square$$



22. Ана има повеќе фигури со облик како на цртежот. Колку од следните фигури може Ана да направи со две фигури?



(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4

23. Во кутија има три кутии, а секоја од нив содржи по три помали кутии. Колку вкупно кутии има?

(A) 9

(B) 10

(C) 12

(D) 13

(E) 15

24. На табла се поставени монети (види цртеж). Сакаме во секоја колона и во секоја редица да има по две монети. Колку монети треба да отстраниме од таблата?

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(E) 4

